

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 270

25 декември 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4204. Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки.....	3	4208. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	5
4205. Уредба за изменување на Уредбата за униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	3	4209. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања..	5
4206. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.....	3	4210. Одлука за давање на согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ДТУ „Мима Велнес“ ДООЕЛ од Дебар.....	5
4207. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.....	4	4211. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	6
		4212. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	6

Стр.	Стр.
4213. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2019 година.....	7
4214. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	7
4215. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Грeен - Медикал ДОО експорт-импорт Прилеп.....	7
4216. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Чаир.....	7
4217. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО с. Борисово, Ново Село.....	8
4218. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО увоз – извоз Струмица.....	8
4219. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во Градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Речица, Општина Куманово.....	8
4220. Одлука за утврдување на максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година.....	9
4221. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината.....	9
4222. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас CO ₂ на Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, Општина Новаци.....	10
4223. Одлука за овластување за изградба на енергетски објект Парк на ветерни електрани Еуроинг на Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз Гевгелија.....	11
4224. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура на изградба на 400kv далековод од тс400/110 kv Битола 2 до македонско-албанска граница и нова тс400/110 kv Охрид со пристапен пат, Општина Новаци, Општина Битола, Општина Могила, Општина Ресен, Општина Дебрга, Општина Охрид и Општина Струга.....	12
4225. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година.....	22
4226. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	30
4227. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината на регистарските таблички.....	34
4228. Правилник за изменување на Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	35
Огласен дел	1-44

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****4204.**

Врз основа на член 199 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Северна Македонија, на седница одржана на 24 декември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, КАКО И ВРЕДНОСТА, КОЛИЧИНАТА И ВИДОТ ИЛИ НАМЕНАТА НА СТОКАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОСЛОБОДИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 117/05, 88/07, 64/08, 28/10, 38/12, 170/12 и 113/14), во членот 84-а во ставот (2) бројот „45“ се заменува со бројот „90“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10582/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4205.

Врз основа на член 127 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Во Уредбата за униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/16), во членот 25 зборовите: „амблем „Единица за јавен ред и мир“, амблем „Единица за прв одговор и интервенција – АЛФА“ се заменуваат со зборовите „амблем „Единица за интервентна полиција“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10733/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4206.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19), а во врска со член 35 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Шпилје“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовната зона за кое се предлага доделување, согласно со оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесијата и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесијата на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Шпилје“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовната зона „Акумулација Шпилје“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата 500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа северно од хидоцентралата „Глобочица“ и 500 метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти, освен приобалниот дел од 50 метри до брегот и обележаниот појас околу поставените кафези за одгледување на риби.

Концесијата за доделување на рибите за вршење на стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8735/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4207.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), а во врска со член 35 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ за вршење стопански риболов се овозможува вршење на стопански риболов на риболовната зона за кое се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за вршење на стопански риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за вршење на стопански риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за вршење на стопански риболов за период од шест години на риболовната зона „Акумулација Тиквешко Езеро“ која ја опфаќа целата површина на акумулацијата освен приобалниот дел до 10 метри од брегот (делот определен како рекреативна зона) и обележниот појас околу поставените кафези за одгледување риби.

Концесијата за доделување на рибите за вршење на стопански риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов ќе биде спроведена во рок од 150 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за вршење на стопански риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за вршење на стопански риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8735/2
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4208.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Павлина Јованова, ул.Киро Спанцов бр.1 Кавадарци, на земјоделско земјиште под долгогодишен насад кое се наоѓа на КП.бр.117/2-дел, место викано Тисовец, катастарска култура лозја, катастарска класа 3, со површина од 91ар26м2, запишана во Имотен лист бр.292 за КО Брушани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 2.5.2042 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9218/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4209.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
**ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА**

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина-андезит и туф на локалитетот „Слепа Чука“ Општина Крива Паланка, поднесена од Друштво за производство, трговија и услуги Алеклан ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка бр. 24-1727/1 од 14.3.2019 година, бидејќи од единицата на локалната самоуправа на чија територија ќе се врши концесиската дејност-Општина Крива Паланка се добиени две негативни мислења бр.29-1199/2 од 23.4.2019 година и мислење бр.08-2633/2 од 30.8.2019 година, со образложение дека локалитетот „Слепа Чука“ претставува дел од локалитет на кој се вршат археолошки истражувања а останатиот дел е простор каде се планираат да се вршат идни археолошки истражувања од страна на ЛУ „Градски Музеј“ Крива Паланка. На истиот локалитет се наоѓа испосница на Св. Јоаким Осоговски каде се изградени и туристички содржини.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9261/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4210.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ
ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА
СПОГОДБА НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ДТУ „МИМА
ВЕЛНЕС“ ДООЕЛ ОД ДЕБАР**
Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ДТУ „Мима велнес“ ДООЕЛ од Дебар со седиште на ул. Населено место без уличен систем бр. 1/1 приземје Хаме Дебар, кое преставува градежна парцела бр.1, составена од КП бр.396/1, со површина од 2.668 м2 и КП бр. 397, со површина од 9.648 м2 или вкупно градежно земјиште 12.316 м2 евидентирано во Имотен лист бр. 499 за КО Хаме Кривци, согласно Извод од ДУП со

бр. 10-1128/2 од 27.11.2019 година согласно Општ акт за село Хаме - Општина Дебар, донесен со Одлука бр.08-747/8 од 30.8.2019 година на Советот на Општина Дебар, заради изградба на објект од јавен интерес од локално значење АЗ-Групно домување со компатибилни класи на намени.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9336/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4211.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15 и 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги „Горгиев компани“ ДООЕЛ Кочани, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 92991м2, кое се наоѓа на КП бр.381 место викано Долно Крутово, катастарска култура нива, катастарска класа 6, со површина од 45630 м2, КП бр.387 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 31465 м2 и КП бр.391 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 15896 м2, запишани во Имотен лист бр.6 за КО Спанчево вон г.р.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 12.2.2040 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9884/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4212.

Врз основа на член 38 став 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги „Горгиев Компани“ ДООЕЛ Кочани, за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 93250 м2, кое се наоѓа на КП бр.369 место викано Долно Кршново, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 28163 м2, КП бр.372 место викано Долно Кршново, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 20711 м2, КП бр.376 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 25315 м2 и КП бр.385 место викано Долно Крутово, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 19061 м2, запишани во Имотен лист бр.6 за КО Спанчево вон г.р.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 16.2.2040 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9894/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4213.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2019 година бр.02-2236/1-6/1 од 4.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 4.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9914/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4214.

Врз основа на член 383 став (2) од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО АД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените во АД Електрани на Северна Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО.бр. 02-6135/129/2.2 од 17.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на состанокот, одржан на 17.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9923/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4215.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРЕЕН - МЕДИКАЛ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги Грeen - Медикал ДОО експорт-импорт Прилеп со број 19-601/4 од 10.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9990/1 Претседател на Владата
24 декември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

4216.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ЧАИР

Член 1

Со оваа одлука на Општина Чаир се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр.9.2, кое претставува: дел од КП.бр.3922/1 со површина од 2073 м2, градежно изградено земјиште, КО Чаир, запишано во Имотен лист бр.93779 и дел од КП.бр.3924 со површина од 645 м2, градежно изградено земјиште, дел од КП.бр.3924 со површина од 414 м2, земјиште под зграда 1, дел од КП.бр.3924 со површина од 18 м2, земјиште под зграда 2, КО Чаир, запишани во Имотен лист бр.

94575 односно со вкупна површина од 3150м² согласно Извод од Детален Урбанистички План „СКОПЈЕ-СЕВЕР“ -ЦЕНТРАЛЕН ДЕЛ-ИСТОК, Број 27-1/392-2 од 6.11.2019 година, донесен со Одлука на Советот на општина Чаир бр.07-698/4 од 29.5.2006 година, за изградба на објект со намена - Комбинирана детска установа-социјална заштита.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10205/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4217.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО С. БОРИСОВО, НОВО СЕЛО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЦБД МЕДПЛАНТ ДОО с. Борисово, Ново Село со број 19-954/4 од 17.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10322/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4218.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ СТРУМИЦА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ЛИФЕ ПЛАНТ ДОО увоз – извоз Струмица со бр.19-998/5 од 17.12.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10325/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4219.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2 - ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО РЕЧИЦА, ОПШТИНА КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Куманово, Општина Куманово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
636	Речица	Трлинце	нива	5
6342	Речица	Трлинце	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот изгот: 3108 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10419/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4220.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 88/08, 35/11 и 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НЕТО-ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2020 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ на нето-задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар кои во името на Република Северна Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2020 година.

2. Максималниот износ на нето задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година ќе изнесува 12.300.000.000,00 (дванаесет милијарди и триста милиони) денари.

3. Издавањето на државните хартии од вредност се врши согласно Календарот за планираните емисии на државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2020 година.

Бр. 45-10435/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4221.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19) и член 38-б став (4) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 2 и висината на закупнината за закупецот на земјиште кој ќе гради објекти за потреби на идни корисници, Друштво за трговија и услуги АИМ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Скопје со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува градежна парцела 14.1 со вкупна површина од 45.263 m² која се формира од дел од КП 9/2 КО Бунарцик, според Имотниот лист бр.436, дел од КП 656/1 КО Илинден вон град и дел од КП 656/2 КО Илинден вон град, според Имотниот лист Илинден вон град број 1936 претставено во Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр. 0801-320/3-2019 од 15.11.2019 година во сопственост на Република Северна Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Извод од Урбанистички план бр.23/19, КО Илинден вон град, Општина Илинден, издаден од Секторот за планирање, основање, изградба и развој на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр. 08-1523/2 од 14.11.2019 година, врз основа на ДУПД за ТИРЗ Скопје 2 со технички број Н0212 од 2013 година, одобрен со решение број 14-7947/2 од 19.8.2013 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, односно 4.526,3 евра за една година, определено како фиксен износ;

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Северна Македонија за претходната година, но не

повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, во износ од 22.631,5 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Северна Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10501/2
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4222.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO₂ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С.БРОД И С.БАЧ, ОПШТИНА НОВАЦИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO_2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, Општина Новаци на Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO_2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач,

Општина Новаци бр.45 - 4142/1 од 25.6.2019 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.132/19).

2. Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола достави понуда со број 00000259 на 29.11.2019 година.

3. На јавниот повик, Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство и трговија БУСЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДООЕЛ Битола се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO_2 на локалитетот кај с.Брод и с.Бач, Општина Новаци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7.544.000,00	4.532.500,00
2	7.544.965,00	4.532.500,00
3	7.545.158,00	4.532.884,00
4	7.545.153,00	4.532.942,00
5	7.545.301,00	4.533.104,00
6	7.545.331,00	4.533.138,00
7	7.545.873,00	4.533.921,00
8	7.544.000,00	4.533.949,00

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,998741 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 500.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10574/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4223.

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за енергетика (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ ЕУРОИНГ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз Гевгелија, со седиште на ул. Нова Локација Блокотехна бр.16, Гевгелија со матичен бр.7290225 и даночен бр. 4006018514144 му се дава овластување за изградба на Парк на ветерни електрани Еуроинг.

Член 2

Енергетскиот објект - Парк на ветерни електрани Еуроинг (во понатамошниот текст: енергетски објект) ќе биде наменет за производство на електрична енергија. Планирана вкупна инсталирана моќност е 30 MW и очекувано годишно производство од 72,5 гигаватчасови. За потенцијалот на ветерот се извршени мерења во периодот од 48 месеци, при што просечен ветер измерен на поставениот столб од 60 метри е 5,4 метри во секунда за овој период.

Енергетскиот објект ќе се гради на границите помеѓу КО Богданци и КО Стојаково, согласно податоците од Проектот за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далекувод и трафостаница, општина Богданци, со тех.број 5/16 од ноември 2017 година и Потврда за заверка со бр. 11-139/12 од 26.12.2017 година издадена од Општина Богданци.

Член 3

По престанување со работа, турбините на енергетскиот објект треба да се ревитализираат за да се продолжи оперативниот животен век на енергетскиот објект.

Старите ветро турбини (кулата на секој ветро агрегат плус перките) може да бидат искористени со новата технологија и истите да бидат обновени за да даваат поефикасно производство, или може по животниот век од 25 години старите ветро турбини да бидат транспортирани во предели од светот каде што технологијата со ветро паркови сеуште не е развиена, или може старите

ветро турбини да бидат дислоцирани од самиот ветро парк и да завршат во отпад за старо железо и истите да бидат рециклирани.

При отстранување на старата опрема заштитата на животната средина ќе биде од прв приоритет.

Член 4

При употребата на енергетскиот објект истиот треба да ја употребува јавната инфраструктура на следниот начин:

Местото на приклучок на енергетскиот објект, е утврдено со Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивна мрежа бр. УП1-10-200 од 26.10.2018 година издадено од ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.

Член 5

Енергетскиот објект при работењето треба да ги исполнува условите за заштита на животната средина согласно Решение бр. УП1-11/4-361/2016 од 25.5.2017 година со кое се дава Согласност на барањето за спроведување на проектот ветерен парк, на територијата на општина Богданци за потребите на инвеститорот Друштвото за производство на електрична енергија Парк на ветерни електрани Еуроинг ДОО увоз - извоз Гевгелија, издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Член 6

Енергетскиот објект при употребата треба да има висок степен на флексибилност во поглед на различни работни режими, како и координација со АД МЕРСО како регулатор на напонската мрежа.

Член 7

Овластувањето за изградба на енергетскиот објект е со важност од три години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука престанува да важи доколку носителот на овластувањето:

- не обезбеди одобрение за градење на објектот во рокот определен во членот 7 од оваа одлука и
- го пренесе овластувањето на друго лице без согласност на Владата на Република Северна Македонија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10623/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4224.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА НА ИЗГРАДБА НА 400KV ДАЛЕКОВОД ОД ТС400/110 KV БИТОЛА 2 ДО МАКЕДОНСКО-АЛБАНСКА ГРАНИЦА И НОВА ТС400/110 KV ОХРИД СО ПРИСТАПЕН ПАТ, ОПШТИНА НОВАЦИ, ОПШТИНА БИТОЛА, ОПШТИНА МОГИЛА, ОПШТИНА РЕСЕН, ОПШТИНА ДЕБРЦА, ОПШТИНА ОХРИД И ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура на изградба на 400kV далековод од ТС400/110 kV Битола 2 до Македонско-Албанска граница и нова ТС400/110 kV Охрид со пристапен пат, Општина Новаци, Општина Битола, Општина Могила, Општина Ресен, Општина Дебрца, Општина Охрид и Општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 109 712 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
222/1-дел	Добромири	Табачница	нива	4
808/1-дел	Добромири	Табачница	нива	4
761-дел	Добромири	Мангов пат	нива	5
289-дел	Добромири	Круши	нива	4
270-дел	Добромири	Круши	нива	4
92-дел	Добромири	Круши	нива	3
55/1-дел	Добромири	Голема тумба	нива	4
1318-дел	Горно Агларци	Мера	градина	1
1358/1-дел	Горно Агларци	Мера	нива	2
1375-дел	Горно Агларци	Мера	нива	2
1374-дел	Горно Агларци	Мера	нива	2
40-дел	Три	Завој	нива	1
37-дел	Три	Содржинец	нива	1
67-дел	Три	Завој	нива	1
9-дел	Три	Бучало	нива	1
4146/48-дел	Могила-вон г.р.	Балев Камен	нива	1
4146/33-дел	Могила-вон г.р.	Балев Камен	нива	3
4146/34-дел	Могила-вон г.р.	Балев Камен	нива	1
4146/35-дел	Могила-вон г.р.	Балев Камен	нива	3
4146/3-дел	Могила-вон г.р.	Араманци	нива	3
4751-дел	Могила-вон г.р.	Араманци	нива	5
4795/2-дел	Могила-вон г.р.	Долин Лозја	нива	4
4795/3-дел	Могила-вон г.р.	Араманци	нива	4

4796/1-дел	Могила-вон г.р.	Арамани	нива	4
4819-дел	Могила-вон г.р.	Карамански пат	нива	4
4821-дел	Могила-вон г.р.	Арамани	нива	3
4823-дел	Могила-вон г.р.	Ракиди	нива	4
4345-дел	Могила-вон г.р.	Гарадски Пат	нива	3
4346/1-дел	Могила-вон г.р.	Гарадски Пат	нива	3
5041-дел	Могила-вон г.р.	Рибарица	нива	4
3170-дел	Кукуречани	Слатина	ливада	4
3324-дел	Кукуречани	Слатина	нива	3
3394-дел	Кукуречани	Дишкојца	нива	2
3419-дел	Кукуречани	Дишкојца	нива	2
3509-дел	Кукуречани	Калдрма	нива	3
3556/1-дел	Кукуречани	Калдрма	нива	3
3556/2-дел	Кукуречани	Калдрма	нива	3
4040-дел	Кукуречани	Гавран	нива	2
4662-дел	Кукуречани	Гавран	нива	3
4687/2 -дел	Кукуречани	Гавран	нива	4
4953/1-дел	Кукуречани	Ризманца	нива	4
4956/2-дел	Кукуречани	Ризманца	нива	4
5023-дел	Кукуречани	Ранца	дозје	4
1583/1 -дел	Кукуречани	Горни лозја	пасиште	4
18-дел	Кршино	Кула	пасиште	4
75-дел	Снегово	Дехово мериз	пасиште	8
80-дел	Снегово	Декопачино	нива	8
240-дел	Снегово	Декопачино	нива	8
53/1-дел	Снегово	Десаманику	пасиште	8
68-дел	Србонија	Сгрбанија	пасиште	7
194-дел	Србонија	Сгрбанија	пасиште	7
178-дел	Србонија	Мала	пасиште	7
120-дел	Србонија	Корија	нива	8
350-дел	Србонија	Мандри	нива	7
346-дел	Србонија	Мандри	пасиште	7
237-дел	Србонија	Мандри	нива	7
264-дел	Србонија	Мандри	пасиште	7
17/1-дел	Магарево	Присој	пасиште	6
102/1-дел	Ротино	Полова Ливада	пасиште	6
177-дел	Ротино	Бачиште	нива	7
167-дел	Ротино	Бачиште	каменар	0
33-дел	Ротино	Липје	пасиште	6
266-дел	Ротино	Липје	нива	8
1546-дел	Горно Српци	Голи Присој	нива	6
608/1-дел	Горно Српци	Градиште	пасиште	8
1504-дел	Горно Српци	Горни Ливаде	ливада	4
1693-дел	Горно Српци	Плужније	нива	5
1676-дел	Горно Српци	Плужније	дозје	5
1668-дел	Горно Српци	Тутков Камен	нива	4
202-дел	Цапари-вон г.р.	Алабакот	овоштарник	4
221/1-дел	Цапари-вон г.р.	Шалчица	овоштарник	4

230/1-дел	Цапари-вон г.р.	Шапчица	овоштарник	4
237-дел	Цапари-вон г.р.	Ранкови нивје	овоштарник	4
997-дел	Цапари-вон г.р.	Ранкови нивје	овоштарник	4
996-дел	Цапари-вон г.р.	Ранкови нивје	овоштарник	4
971-дел	Цапари-вон г.р.	Ранкови нивје	овоштарник	4
1057-дел	Цапари-вон г.р.	Плавеница	овоштарник	4
934-дел	Цапари-вон г.р.	Камиче	овоштарник	4
917-дел	Цапари-вон г.р.	Кошаре	овоштарник	4
1117-дел	Цапари-вон г.р.	Кошаре	ливада	2
307-дел	Кажани	Гробишта	нива	3
316-дел	Кажани	Гробишта	нива	2
363-дел	Кажани	Лозје	нива	4
388-дел	Кажани	Лозје	пасиште	6
1899-дел	Ѓавато	Кирсоец	ливада	3
1898-дел	Ѓавато	Кирсоец	ливада	3
1823-дел	Ѓавато	Кирсоец	ливада	4
1835-дел	Ѓавато	Кирсоец	нива	6
2005/2-дел	Ѓавато	Синаума	лозје	3
2000/1 -дел	Ѓавато	Синаума	нива	4
549-дел	Сопотско	Лека Вода	нива	6
599-дел	Сопотско	Лека Вода	пасиште	4
547-дел	Сопотско	Лека Вода	нива	6
621-дел	Сопотско	Дупчани	нива	6
131/3-дел	Сопотско	Бакојца	пасиште	6
107/1 -дел	Сопотско	Башиндо Нивиште	пасиште	6
1391/2-дел	Златари	Порој	пасиште	6
1550/2-дел	Златари	Бакојца	овоштарник	4
1478-дел	Златари	Слатина	пасиште	5
413-дел	Кривени	Лоншта	нива	6
400/53-дел	Кривени	Лоншта	пасиште	5
414-дел	Кривени	Лоншта	нива	6
400/21-дел	Кривени	Лоншта	пасиште	5
450/1-дел	Кривени	Радолдол	пасиште	5
1189-дел	Лева река	Кртина	нива	7
67-дел	Крушје	Кобел	пасиште	5
2603-дел	Свиништа	Брзоец	нива	8
2564-дел	Свиништа	Брзоец	камењар	0
2170-дел	Свиништа	Кумишта	нива	7
2166-дел	Свиништа	Кумишта	камењар	0
1855-дел	Свиништа	Јавор	нива	7
366-дел	Свиништа	Русојица	нива	6
639-дел	Свиништа	Русојица	нива	6
640-дел	Свиништа	Русојица	нива	6
506-дел	Свиништа	Калчиница	нива	6
1060-дел	Свиништа	Над Дабје	нива	6
1223-дел	Свиништа	Гринчки Дол	нива	6
1222-дел	Свиништа	Гринчки Дол	нива	6
1088-дел	Свиништа	Маушица	нива	6

1090/1-дел	Свиништа	Пириште	камењар	0
222	Опеница	Под Стени	нџва	6
99/1-дел	Опеница	Утрина	камењар	0
296-дел	Опеница	Плешаец	нџва	7
55/1-дел	Опеница	Требиште	нџва	7
2347 -дел	Сирула	Стривште	нџва	7
2352/3-дел	Сирула	Стривште	нџва	7
2356-дел	Сирула	Калшин Дол	нџва	6
2408-дел	Сирула	Зла Страна	нџва	6
2414-дел	Сирула	Расно	камењар	0
2790-дел	Сирула	Калшин Дол	нџва	7
9-дел	Вапила	Имер Падина	нџва	6
55 -дел	Ливоншта	Вариче	нџва	6
46-дел	Ливоншта	Ѓурогла	нџва	7
160/6-дел	Ливоншта	Старо Село	нџва	5
153 -дел	Ливоншта	Власејница	нџва	6
2542-дел	Мешеништа	Мартинац	камењар	0
5391-дел	Мешеништа	Редеш	нџва	7
5390/2-дел	Мешеништа	Редеш	лозје	3
3876-дел	Мешеништа	Челебница	пасиште	6
3864/1-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	3
3887-дел	Мешеништа	Челебница	камењар	0
3882/2-дел	Мешеништа	Челебница	нџва	7
3903/2-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3902/2-дел	Мешеништа	Челебница	нџва	5
3902/1-дел	Мешеништа	Челебница	нџва	5
4339/1-дел	Мешеништа	Дапче	ливада	4
4404-дел	Мешеништа	Дапче	нџва	4
4401-дел	Мешеништа	Дапче	нџва	4
4400-дел	Мешеништа	Дапче	нџва	4
4566-дел	Мешеништа	Брестон	нџва	4
4557/1-дел	Мешеништа	Брестон	нџва	4
4557/2-дел	Мешеништа	Брестон	нџва	4
4635-дел	Мешеништа	Пишкорешка	нџва	3
4634- дел	Мешеништа	На Висој	нџва	3
4629/5- дел	Мешеништа	Пишкорешка	нџва	3
4899- дел	Мешеништа	Пишкорешка	нџва	4
4898- дел	Мешеништа	Пишкорешка	нџва	3
4864- дел	Мешеништа	Расница	нџва	4
18-дел	Вољино	Расница	нџва	4
34/2-дел	Вољино	Расница	нџва	5
36/1-дел	Вољино	Расница	нџва	5
2133/3-дел	Корошница Целвин	Долна Расница	нџва	5
2109/2-дел	Корошница Целвин	Долна Расница	нџва	5
72-дел	Вољино	Лактине	нџва	4
923-дел	Ливада	Сува Река	нџва	4
686-дел	Ливада	Гроб	нџва	3
687-дел	Ливада	Гроб	нџва	3

687-дел	Ливада	Гроб	нива	4
677-дел	Ливада	Гроб	нива	4
678/2-дел	Ливада	Гроб	нива	4
970-дел	Ливада	Гроб	нива	4
177-дел	Дреланица	Санджак	овоштарник	3
309/5-дел	Дреланица	Санджак	нива	3
309/4-дел	Дреланица	Санджак	нива	3
309/4-дел	Дреланица	Санджак	нива	4
318/2-дел	Дреланица	Санджак	нива	3
318/1-дел	Дреланица	Санджак	нива	3
132-дел	Мороншта	Бузулец	нива	3
252-дел	Мороншта	Јасика	нива	2
422/2-дел	Мороншта	Прешлика	нива	1
422/3-дел	Мороншта	Прешлика Пипченица	нива	1
485-дел	Мороншта	Прешлика	нива	2
523/1-дел	Мороншта	Прешлика Пипченица	нива	2
524/1-дел	Мороншта	Прешлика Пипченица	нива	2
532-дел	Мороншта	Прешлика Пипченица	нива	2
619-дел	Мороншта	Баданца Јасенче	нива	2
623-дел	Мороншта	Баданца Јасенче	нива	2
725/2-дел	Мороншта	Баданца Стара Река	нива	2
1165/1-дел	Мороншта	Стара Река	нива	2
1165/2-дел	Мороншта	Стара Река	нива	2
1153-дел	Мороншта	Одженца	нива	2
1583/1-дел	Мислешево-вон г.р.	Шаркеница	нива	2
1583/18-дел	Мислешево-вон г.р.	Шаркеница	нива	2
2826/12-дел	Струга	Две Шуми	нива	3
1143/1-дел	Враниште-вон г.р.	Јасенче	нива	1
1400/1-дел	Враниште-вон г.р.	Јасенче	нива	1
1426-дел	Враниште-вон г.р.	Јасенче	нива	2
1328-дел	Враниште-вон г.р.	Јасенче	нива	2
1313-дел	Враниште-вон г.р.	Јасенче	нива	4
1477/16-дел	Долна Белица	Лак	нива	2
1457/2-дел	Долна Белица	Беличви Арангел	ливада	3
1422-дел	Долна Белица	Беличви Арангел	нива	3
1384-дел	Долна Белица	Стари Лозја	нива	4
1324-дел	Долна Белица	Стари Лозја	нива	6
1325-дел	Долна Белица	Стари Лозја	нива	6
937-дел	Долна Белица	Сирна	пасиште	8
935-дел	Долна Белица	Сирна	нива	6
555/1-дел	Вишњи	Градиште	пасиште	5
1098-дел	Вишњи	Вишњшта	камењар	0
632-дел	Вишњи	Падина	лозје	3
631-дел	Вишњи	Падина	пасиште	3
704-дел	Вишњи	Падина	лозје	4
747-дел	Вишњи	Падина	пасиште	4
746-дел	Вишњи	Падина	пасиште	3
1632-дел	Вишњи	Падина	нива	5

1639	Вишни	Падина	нива	5
2305-дел	Вишни	Свргјорк	ливада	4
2375-дел	Вишни	Тутаренци	пасиште	4
2507-дел	Вишни	Даблвски	нива	6
2632-дел	Вишни	Скалите	пасиште	6
289-дел	Радопшита в.г	Долно Рамниште	пасиште	5
1279/2-дел	Франгово в.г.	Колиба Малес	пасиште	6
208-дел	Мали Влај	Кални Присој	пасиште	4
2628/2-дел	Радожда	Локов	нива	6
2593-дел	Радожда	Локов	нива	6
3893	Мешеншта	Челебница	нива	7
3894	Мешеншта	Челебница	нива	7
3879-дел	Мешеншта	Челебница	камењар	0
3885-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3886-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3887-дел	Мешеншта	Челебница	камењар	0
3888/2-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3889/1-дел	Мешеншта	Челебница	лозје	5
3889/4-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3891/1-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3892/3-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3895/1-дел	Мешеншта	Челебница	лозје	5
3896-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3897-дел	Мешеншта	Голема Нива	нива	7
3898-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3899-дел	Мешеншта	Челебница	нива	7
3900/3	Мешеншта	Челебница	нива	6
3900/4	Мешеншта	Челебница	нива	6
3901/2-дел	Мешеншта	Челебница	нива	5
3901/3-дел	Мешеншта	Челебница	нива	6
3901/5	Мешеншта	Челебница	нива	6
5185-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5186-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	3
5187/1-дел	Мешеншта	Дапче	нива	6
5187/2-дел	Мешеншта	Дапче	нива	6
5188-дел	Мешеншта	Редеш	нива	6
5189-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5190-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5191/1-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5192-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	3
5192-дел	Мешеншта	Редеш	нива	6
5212-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5212-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5212-дел	Мешеншта	Редеш	нива	6
5213/2-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5213/1-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5214-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
5215/1-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2

5215/2-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5216-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5217-дел	Мешеншта	Редеш	нива	6
5218/1-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5218/2-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	3
5218/3-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5218/5-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5218/4-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5219-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	2
5406-дел	Мешеншта	Редеш	лозје	4
2639-дел	Мешеншта	Лабинци	нива	5
2669-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
2670-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
2671-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2674-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2675-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2677/1-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2678-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2681/2-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
2681/3-дел	Мешеншта	Варовник	нива	4
2692/1-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
2692/2-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
2692/3-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
3303-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
3374-дел /1	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
3399-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
3400-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
3401-дел	Мешеншта	Вирон	нива	4
3402/1-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	2
3402/2-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	2
3402/3-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	4
3403-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	4
3404-дел	Мешеншта	Кај Лабинци	лозје	4
3405-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
3406-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
3407-дел	Мешеншта	Лабинци	ливада	5
3409-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	5
3410-дел	Мешеншта	Лабинци	нива	5
3414-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
3415-дел	Мешеншта	Лозеншта	нива	3
3416-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
3418-дел	Мешеншта	Лабинци	нива	5
3420-дел	Мешеншта	Лабинци	лозје	2
3421-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3
3422-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	2
3423	Мешеншта	Лабинци	лозје	2
3424/1	Мешеншта	Лозеншта	нива	6
3424/2-дел	Мешеншта	Лозеншта	лозје	3

3425-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	3
3426-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	2
3427-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	3
3428-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	2
3583-дел	Мешеништа	Лабинаци	пасиште	4
3600-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	2
3609/2-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	2
3610-дел	Мешеништа	Лабинаци	лозје	2
3611-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3622-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3623-дел	Мешеништа	Лабинаци	лозје	2
3625/2-дел	Мешеништа	Лабинаци	лозје	2
3626/1-дел	Мешеништа	Лозеништа	ливада	3
3626/2-дел	Мешеништа	Лозеништа	ливада	3
3627-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3627-дел	Мешеништа	Лозеништа	Лозје	5
3628-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	6
3632-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3633-дел	Мешеништа	Лабинаци	нива	6
3634-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3635-дел	Мешеништа	Лабинаци	нива	6
3640-дел	Мешеништа	Лозеништа	лозје	2
3643-дел	Мешеништа	Лабинаци	лозје	2
3644/1-дел	Мешеништа	Лозеништа	нива	6
3645/1-дел	Мешеништа	Лабинаци	нива	6
3645/2-дел	Мешеништа	Лабинаци	нива	6
3887-дел	Мешеништа	Челебница	камењар	0
3888/1-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3888/2-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3889/1-дел	Мешеништа	Челебница	нива	3
3889/4-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3890-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3891/1	Мешеништа	Челебница	нива	7
3892/3-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3895/1-дел	Мешеништа	Челебница	нива	5
3896-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3897-дел	Мешеништа	Голема нива	нива	7
3898-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3899-дел	Мешеништа	Челебница	нива	7
3900/2-дел	Мешеништа	Челебница	нива	6
3900/3	Мешеништа	Челебница	нива	6
3901/2-дел	Мешеништа	Челебница	нива	5
3901/5	Мешеништа	Челебница	нива	6
3902/2-дел	Мешеништа	Челебница	нива	5
3902/3-дел	Мешеништа	Челебница	нива	5
3903/1-дел	Мешеништа	Челебница	нива	6
3903/2-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3904-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4

3905-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3905-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3906-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3906-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3907-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3908-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3909-дел	Мешеништа	Челебница	настиште	5
3910-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3911-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3913/1-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3943-дел	Мешеништа	Влак	нџа	5
3944-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3945-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3946-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3947-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3948-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	4
3948-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	3
3949-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3950-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3951/1-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3951/2-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3951/3-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3952-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3953-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3954-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3960-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3962	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3963-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3964-дел	Мешеништа	Челебница	лозје	4
3965-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	6
3966-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3974-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3975-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3976-дел	Мешеништа	Челебница	нџа	5
3977-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3986/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3987/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3987/2-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
3999-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4000/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4000/2-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4010-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	4
4011-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4012-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4013-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4014-дел	Мешеништа	Лабинци	нџа	5
4029-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4030-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2

4031-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4048-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	2
4049-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4065-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4066/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	4
4067-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	4
4067-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4068-дел	Мешеништа	Лабинци	лозје	2
4069-дел	Мешеништа	Под Лабинци	лозје	2
4290/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	4
4291/1-дел	Мешеништа	Зад Лозја	нива	4
4292/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	4
4300-дел	Мешеништа	Лабинци	пасиште	6
4308/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4309/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4315/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4316/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4319/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4320/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4320/2-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4320/3-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4323/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4324/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4325/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4326/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4327/1-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
4328/2-дел	Мешеништа	Лабинци	нива	5
5183-дел	Мешеништа	Редеш	нива	6
5184-дел	Мешеништа	Редеш	пасиште	6
5184-дел	Мешеништа	Редеш	лозје	3
5186-дел	Мешеништа	Редеш	лозје	3
5187/1-дел	Мешеништа	Дабче	нива	6
5187/2-дел	Мешеништа	Дабче	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 3996883,65м²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10738/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

4225.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија” бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА****Член 1**

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 77/19, 106/19 и 260/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10790/1
24 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

"Прилог

Проекти за развој на планските региони во 2019 година					
Скопски плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција на регионален пат Хиподром- Илинден	Центар за развој на скопскиот плански регион	3.972.025	3.650.566	321.459
2	Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче, Општина Центар, Скопје	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.339.772	2.051.975	287.797
3	Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизија) водоснабдување	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.616.157	2.503.647	112.510
4	"Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3, ул. 2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с. Горно Оризари"	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.912.122	2.748.800	163.322
5	Изградба на потпорни сидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилиќ, опш.Г. Баба.-I фаза	Центар за развој на скопскиот плански регион	2.989.686	2.748.595	241.091
6	Изработка на техничка документација со ревизија за општините Чаир и Сарај	Центар за развој на скопскиот плански регион	898.877	825.056	73.821
ВКУПНО			15.728.639	14.528.639	1.200.000

Југоисточен плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	'Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата езерска населба Мантово"	Центар за развој на југоисточен плански регион	12.141.718	11.781.223	360.495
2	'Туристичка патека од природата до природата на планината Плавуш"	Центар за развој на југоисточен плански регион	7.606.719	7.270.535	336.184
3	'Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојран"	Центар за развој на југоисточен плански регион	3.558.875	3.422.036	136.839
4	"Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионалниот пат Гевгелија-Богданци 2-ра фаза "	Центар за развој на југоисточен плански регион	10.231.531	9.865.049	366.482
5	"Уредување на дел од индустриски зони во ЈИПР, услов за зголемен економски развој"	Центар за развој на југоисточен плански регион	4.907.358	4.907.358	0
	"Помалку отпад за поквалитетен живот"	Центар за развој на југоисточен плански регион	1.476.464	1.476.464	0
ВКУПНО			39.922.665	38.722.665	1.200.000
Источен плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање

1	"Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Берово"	Центар за развој на источен плански регион	6.475.192	6.197.078	278.114
2	"Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерали"	Центар за развој на источен плански регион	6.006.191	5.618.119	388.072
3	"Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни води"	Центар за развој на источен плански регион	12.451.322	11.917.508	533.814
4	"Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза"	Центар за развој на источен плански регион	3.278.490	3.278.490	0
ВКУПНО			28.211.195	27.011.195	1.200.000
Пелагониски плански регион					
Ред. бр.	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција и модернизација на регионален пазар во Ресен	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.562.776	3.452.003	110.773
2	Зајакнување на капацитетите на ТППЕ Битола за давање на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.535.000	3.350.983	184.017
3	Заштита на животна средина во ППР преку инфраструктурни интервенции за уредување на речен порој во с. Гермијан	Центар за развој на пелагониски плански регион	6.300.779	6.082.639	218.140
4	Овозможување на социјални услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.625.906	3.462.502	163.404
5	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР преку реконструкција на општински пат од Пашино Рувци до регионалниот пат Р 2339 - фаза 2	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.442.962	3.337.394	105.568

6	Подобрување на заштитата на животната средина во ППР преку искористување на обновливи извори на енергија	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.425.589	3.319.199	106.390
7	Јакнење на регионалните капацитетите за одржување и заштита на патната инфраструктура во Пелагонискиот регион	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.556.375	3.450.565	105.810
8	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР - реконструкција на патна инфраструктура помеѓу населени места Борино - Житоше	Центар за развој на пелагониски плански регион	6.565.024	6.359.126	205.898
9	Унапредување на техничките капацитети на ЈКП за овозможување на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагониски плански регион	3.074.178	3.074.178	0
ВКУПНО			37.088.589	35.888.589	1.200.000
Полошки плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 во с. Милетино	Центар за развој на полошки плански регион	3.455.174	3.348.306	106.868
2	Изградба на тротуари на регионален пат Р 1203 Тетово - Јажинце (с. Доброште, с. Одри)	Центар за развој на полошки плански регион	4.264.773	4.013.248	251.525
3	Реконструкција и изградба на тротуари на дел од општинскиот пат Тетово - с. Требош (Желино)	Центар за развој на полошки плански регион	8.195.238	7.910.762	284.476
4	Пробивање и изградба на алтернативен пат од магистрала Гостивар - Кичево до депонија Русино, Општина Гостивар	Центар за развој на полошки плански регион	4.264.773	4.165.969	98.804

5	Набавка на машинерија за одржување на јавна чистота за општините Маврово и Ростуше, Боговиње и Гостивар	Центар за развој на полошки плански регион	12.442.340	12.084.895	357.445
6	Реконструкција на локален пат с. Јажинце - спој со регионален пат Тетово - Јажинце	Центар за развој на полошки плански регион	3.996.400	3.895.518	100.882
ВКУПНО			36.618.698	35.418.698	1.200.000
Југозападен плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Изградба на ЕЕ објекти	Центар за развој на југозападен плански регион	18.248.443	17.598.778	649.665
2	Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР	Центар за развој на југозападен плански регион	16.198.135	15.763.522	434.613
3	Подготовка на техничка документација за локални и регионални патишта	Центар за развој на југозападен плански регион	3.923.287	3.807.565	115.722
ВКУПНО			38.369.865	37.169.865	1.200.000
Вардарски плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за подршка на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово	Центар за развој на вардарски плански регион	6.053.838	5.877.708	176.130
2	Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во ИЗ Мамутчево, општина	Центар за развој на вардарски плански регион	6.453.471	6.151.111	302.360

	Велес (втора фаза)				
3	Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско	Центар за развој на вардарски плански регион	5.980.817	5.836.215	144.602
4	Развивање на патната мрежа во регионот преку изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино	Центар за развој на вардарски плански регион	1.532.315	1.482.457	49.858
5	Унапредување и промоција на вински туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно уредување на регионален вински центар-винска куќа во општина Кавадарци	Центар за развој на вардарски плански регион	4.631.541	4.453.179	178.362
6	Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)	Центар за развој на вардарски плански регион	5.410.906	5.209.267	201.639
7	Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локален патен правец од с.Горно Врановци до регионален пат Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка	Центар за развој на вардарски плански регион	5.615.493	5.468.444	147.049

8	Подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошаваца, општина Демир Капија	Центар за развој на вардарски плански регион	4.264.012	4.264.012	0
ВКУПНО			39.942.393	38.742.393	1.200.000
Североисточен плански регион					
Ред.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4	Центар за развој на североисточен плански регион	28.972.341	28.210.293	762.048
2	Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка	Центар за развој на североисточен плански регион	5.652.140	5.481.659	170.481
3	Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура,, во с. Матејче, општина Липково	Центар за развој на североисточен плански регион	7.861.576	7.722.632	138.944
4	Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово	Центар за развој на североисточен плански регион	5.177.853	5.049.326	128.527
5	Интервенции за оформување на функционална средина, Спортско-Рекреативен Центар, Куманово	Центар за развој на североисточен плански регион	5.200.895	5.200.895	0
ВКУПНО			52.864.805	51.664.805	1.200.000

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4226.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18) министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19 и 250/19), во член 12, по зборовите „натпис „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“,“ се додаваат зборовите „натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“,“.

По точката 3 се додава нова точка 3-а која гласи:

„3-а. Натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

3-а.1. Технички карактеристики на материјал за натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот за натпис ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА се опишани во точка 1 од овој член и се наведени во Табела бр. 146-а.

Табела бр. 146-а

Реден број	Параметри	Технички карактеристики
1.	Боја	- црна - сива
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% со памучен ефект-нерефлектирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100% со памучен ефект-нерефлектирачки

3-а.2. Крој на натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на полукружен лак исткаен на црна основа со димензии 105 x 32 мм. Во бела боја во внатрешната рамка во првиот ред сразмерно се распоредени буквите „ИНТЕРВЕНТНА“, а во вториот ред буквите „ПОЛИЦИЈА“ во фонт и растојание опишани во табелата на мерки од потточка 3-а.3.

3-а.3. Мерки за натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Мерките за натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 146-б.

Табела бр. 146-б

Мерки за натпис „Интервентна полиција“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешна ширина и наатпис		105 мм
Надворешна висина на натпис		32 мм
Дебелина на сива рамка		3 мм
Дебелина на црна рамка		3 мм
Големина на букви „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL Cyrilic 30 pt Bold
Растојание на букви		0,0%

3-а.4. Скица и фотографија за натпис „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 136-а, а изгледот на натписот „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 136-б, кои се составен дел на овој правилник.“.

Член 2

Во член 22, зборовите: „амблем „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА – АЛФА“,“ се заменуваат со зборовите: „амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.

Точката 5 се менува и гласи:

„5. Амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

5.1 Технички карактеристики на материјал за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 314.

Табела бр. 314.

Реден број	Параметри	Технички карактеристики
1.	Боја	- црна - сива
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% со памучен ефект-нерефлектирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100% со памучен ефект-нерефлектирачки

5.2 Крој на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува на црна основа, во форма на круг со дијаметар од 90 мм, во кој се наоѓа еден прстен со дијаметар 73мм.

На горниот дел од надворешниот прстен со сиви букви е исткаено „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“, а на долниот дел е исткаено „POLICE“.

Внатрешниот прстен хоризонтално е поделен на два дела со сива линија. Во горниот дел со сиви букви е исткаена ознаката „МВР“, под неа е исткаен еден униформиран полициски службеник во клекната по-

ложба, кој држи штит пред себе, со сива боја, како и броевите „20“ од неговата лева страна и броевите „19“ од неговата десна страна. Под него со сиви букви е истакана ознаката „ЕИП“. Во долниот дел од внатрешниот прстен со сива боја е истакано знамето на Република Северна Македонија.

5.3 Мерки за амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Мерките за амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр.315.

Табела бр.315

Мерки за амблем „Интервентна полиција“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Големина на букви „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“	Фонт	ARIAL 20 pt Bold
	Растојание на букви	0.0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL 24 pt Bold
	Растојание на букви	0.0%
Големина на букви „МВР“	Фонт	ARIAL 26 pt Bold
	Растојание на букви	50.0%
Големина на букви „ЕИП“	Фонт	ARIAL 46 pt Bold
	Растојание на букви	50.0%
Големина на броеви „2019“	Фонт	ARIAL 24 pt Bold
	Растојание на броеви	15 „позиции“ меѓу броевите 20 и броевите 19
Големина на апликацијата „униформан полициски службеник во класична поклоба, кој држи штит пред него“	Ширина	26 мм
	Висина	29 мм
Знаме на Република Северна Македонија	Дијаметар	58.8 мм

5.4 Скица и фотографија на амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 263, а изгледот на амблемот „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 264, кои се составен дел на овој правилник.

Точката 6 се брише.

Во точката 9 броевите: „амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ЈАВЕН РЕД И МИР“, амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ПРВ ОДГОВОР И ИНТЕРВЕНЦИЈА –АЛФА“, се заменуваат со зборовите „амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА““.

Потточката 9.1. се менува и гласи:

„9.1. Амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.

9.1.1 Технички карактеристики на материјал за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.

Техничките карактеристики на материјалот од кој е изработен амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр. 322.

Табела бр. 322.

Реден број	Параметри	Технички карактеристики
1.	Боја	- црна - сива
2.	Суровински состав на ткаенина	Полиестер 100% со памучен ефект - нерефлектирачки
3.	Суровински состав на чичак (велкро) лента	Полиестер 100% со памучен ефект - нерефлектирачки

9.1.2. Крој на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“.

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на круг со дијаметар од 25 мм истакан на црна основа во која се наоѓаат два прстени внатрешен и надворешен. Надворешниот прстен е истакан во вид на венц во сива боја во ширина од 1 мм, а внатрешниот прстен е истакан на црна основа и е одвоен од надворешниот прстен со светло сива боја во ширина од 2 мм. Во средишниот дел на внатрешниот прстен, на црна основа се истакани буквите ЕИП во светло сива боја, а под нив се истакани буквите POLICE во светло сива боја.

9.1.3. Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Мерките за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се наведени во Табелата бр.323.

Табела бр.323

Мерки за амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“		
ОПИС НА МЕРКАТА		ГОЛЕМИНИ
Надворешен дијаметар на амблем		50 мм
Големина на букви „ЕИП“	Фонт	ARIAL 24 pt Bold
	Растојание на букви	0.0%
Големина на букви „POLICE“	Фонт	ARIAL normal 7 pt
	Растојание на букви	60.0%
	Растојание на букви	0.0%

9.1.4. Скица и фотографија на амблем во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“

Амблемот во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ се изработува според скица која е дадена во Прилог бр. 272, а изгледот на амблемот е во форма на круг со намалени димензии за „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ е прикажан на фотографијата која е дадена во Прилог бр. 272, кои се составен дел на овој правилник.

Потточката 9.2 се брише.

Член 3

По Прилогот бр.136, се додаваат два нови прилози, Прилог бр. 136-а и Прилог бр. 136-б, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Прилозите бр. 263, 264, 271 и 272 се заменуваат со нови Прилози бр. 263, 264, 271 и 272, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Прилозите бр. 265, 266, 273 и 274 се бришат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1 – 106723/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.


Прилог бр. 136-а



Прилог бр. 136-б



Прилог бр. 263



Прилог бр. 264



Прилог бр. 271



Прилог бр. 272



4227.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РЕГИСТРИРАЊЕ
НА ВОЗИЛАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, КАКО И ЗА
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЧКИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на регистрирање на возилата на Полицијата во Министерството за внатрешни работи, како и за формата и содржината на регистарските таблички („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/09 и 180/16), по членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

Службените моторни возила на Единицата за интервентна полиција се обоени со бела боја и имаат:

- ознака „ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ испишана со жолти букви обработени со сина боја од двете бочни страни (Образец број 11);
- вградено ротационо или треперливо сино светло на највисокото место на возилото и
- вграден уред за давање на звучни знаци во низа тонови со различна висина.“

Член 2

Во членот 11 бројот „10“ се заменува со бројот „11“.

Член 3

Образецот број 11 е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-106724/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Образец бр.11

ИНТЕРВЕНТНА
ПОЛИЦИЈА

4228.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 3 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОСЕЊЕТО, ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ И РАСПРЕДЕЛБАТА НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА****Член 1**

Во Правилникот за носењето, времето на траење и распределбата на униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/16), во член 7 во ставот 4 по зборовите: „обука и поддршка“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и Единица за јавен ред и мир“ се бришат.

Во ставот 6 зборовите: „Единица за прв одговор и интервенции Алфа“ се заменуваат со зборовите: „Единица за интервентна полиција“.

Член 2

Во член 8 ставот 2 зборовите: „Единица за јавен ред и мир“ се заменуваат со зборовите: „Единица за интервентна полиција“.

Член 3

Во член 10 ставот 5 се менува и гласи:

„Амблем „ПОЛИЦИЈА“, амблем „ЕДИНИЦА ЗА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА“ и амблем во форма на круг со намалени димензии за Единицата за интервентна полиција ги носат полициските службеници во Единицата за интервентна полиција“.

Ставот 6 се брише.

Ставовите 7, 8 и 9 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 4

Членот 49 се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1 – 106725/1
25 декември 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019270